

delimano®

STONE LEGEND PRO



Вкусна
деценија

50%
попуст



Во периодот од 20.10.2020 до 15.01.2021 купувајте во
Рамстор маркетите, собирајте купони и искористете
можност да добиете 50% попуст на Делимано
садовите со најквалитетната облога за готвење.



Ramstore

Добиј љовеќе, Живеј љубовно.

delimano®

STONE LEGEND PRO

50%
попуст

ТАВА ЗА ПРЖЕЊЕ

14 CM

399 ден.  x5

798 ден.

24 CM

799 ден.  x5

1.598 ден.

28 CM

899 ден.  x5

1.798 ден.

ОКРУГЛА ТАВА 26 CM

999 ден.  x5

1.998 ден.

ПОСТЕР 40 x 25 CM

999 ден.  x5

1.998 ден.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЈАТА: Во периодот од 20.10.2020 до 15.01.2021 за секоја сметка во вредност над 300.00 денари добивате купон. Дополнителниот купон се добива со купување на некој од прикажаните промотивни производи на задната страна од летокот, доколку вкупниот износ на сметката е над 300.00 денари.

1
delimano

2
delimano

3
delimano

4
delimano

5
delimano

delimano®



ПРОИЗВЕДЕНО
ВО ШПАНИЈА

КАСЕРОЛА

20 CM **999 ден.**  x5

~~1.998 ден.~~

24 CM **1.199 ден.**  x5

~~2.398 ден.~~

ТАВА ЗА ПАЛАЧИНКИ 24 CM

499 ден.  x5

~~998 ден.~~

ГРИЛ ТАВА 27 CM

1.299 ден.  x5

~~2.598 ден.~~

СТАКЛЕН КАПАК

20 CM **299 ден.**

~~598 ден.~~

24 CM **349 ден.**

~~698 ден.~~

28 CM **399 ден.**

~~798 ден.~~

ВИСОКА ТАВА 26 CM

899 ден.  x5

~~1.798 ден.~~

ВОК ТАВА 28 CM

999 ден.  x5

~~1.998 ден.~~

Со собирање на потребниот број на купони и поволна доплата можете да купите некој од производите на брендот Делимано по промотивна цена со попуст од 50%. Производите можете да ги подигнете најдоцна до 31.01.2021.



Ramstore
Добиј ѝовеќе. Живеј ѝодобро





за купена Пионир чоколада
лешник 100 гр. или 200 гр.



за купени Банини производи од
прикажаните



за купени Соко штарк наполитанки
360 гр.



Perutnina Ptuj

за купен Перутнина ПТУЈ свеж
пилешки производ



За купен Малешевски производ



за купена Милка чоколада од
прикажаните



за купен Мамас ајвар/малицано/
лутеница 550 гр.



За купен Виндија производ од
прикажаните



за купен Суташ производ од
прикажаните



За купен Здравје Радово производ
од прикажаните



за купен Бик производ од
прикажаните



За купени ХИП влажни марамчиња
и козметика



за купен Пелистерка производ од
прикажаните



за купен Диме Био Леб 500 гр. од
прикажаните



за купено вино Тиквеш
Александрија 0.75 Л.